



USAID
ОД АМЕРИКАНСКИОТ НАРОД

www.usaid.gov/macedonia



ФОНДАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВНИ И КУЛТУРНИ ИНИЦИЈАТИВИ
FOUNDATION FOR EDUCATION AND CULTURAL INITIATIVES
ЧЕКОР ПО ЧЕКОР • STEP BY STEP

www.stepbystep.org.mk



позитивен
љубопитен
упорен



трудољубив
активен
постојан



полетен
посветен
темелен

ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕ

ПОДРАЧЈЕ

ОСНОВНО НИВО

СРЕДНО НИВО

ВИСОКО НИВО

НИВОА

НА

ПОСТИГАЊА

ПО

ЧИТАЊЕ

КАЈ

УЧЕНИЦИТЕ

ОД

ПОЧЕТНИТЕ
ОДДЕЛЕНИЈА

ПРЕПОЗНАВАЊЕ
БУКВИ И НИВНО
ИЗГОВАРАЊЕ
– ГЛАСОВИ

Препознава и чита
најмногу **45** мали и
големи печатни букви
од кирилското писмо
во минута.

Препознава и чита
од **60** до **65** мали и
големи печатни
букви од кирилското
писмо во минута.

Препознава и чита
повеќе од **95** мали и
големи печатни
букви од
кирилското писмо
во минута.

ЧИТАЊЕ ЗБОРОВИ
(НЕЛОГИЧЕН ТЕКСТ)

Правилно
чита најмногу
25 збора.

Правилно чита од
30 до **35** збора.

Правилно чита
повеќе од **45** збора.

ЧИТАЊЕ ТЕКСТ

Правилно чита
најмногу **30**
збора од текстот.

Правилно чита од
40 до **45** збора
од текстот.

Правилно чита
повеќе од **65** збора
од текстот.

РАЗБИРАЊЕ НА
ПРОЧИТАНИОТ
ТЕКСТ – ЧИТАЊЕ
СО РАЗБИРАЊЕ

Дава кратки и
едноставни
одговори кои се
однесуваат на
основните
информации
во текстот.

Дава одговори со
објаснување на
дадени информации
во текстот.

Дава одговори со
предвидување,
утврдување и
сопствен суд за
причинско-
последични врски.



USAID
ОД АМЕРИКАНСКИОТ НАРОД

www.usaid.gov/macedonia



ФОНДАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВНИ И КУЛТУРНИ ИНИЦИЈАТИВИ
FOUNDATION FOR EDUCATION AND CULTURAL INITIATIVES
ЧЕКОР ПО ЧЕКОР • STEP BY STEP

www.stepbystep.org.mk



позитивен
љубопитен
упорен



трудољубив
активен
постојан



полетен
посветен
темелен

ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕ

ПОДРАЧЈЕ

ОСНОВНО НИВО

СРЕДНО НИВО

ВИСОКО НИВО

СПОРЕДУВАЊЕ
БРОЕВИ

- Споредува едноцифрени броеви.
- Споредува двоцифрени броеви од иста десетка со мали потешкотии.
- Споредува броеви од различни десетки со мали потешкотии.

- Споредува двоцифрени броеви од различни десетки.
- Споредува двоцифрени броеви кои што се разликуваат за цели десетки.

Споредува двоцифрени броеви кои се запишани со инверзија на цифрите.

ПРОДОЛЖУВАЊЕ
БРОЈНА НИЗА

- Продолжува низа во која вредноста на членовите се зголемува за **1** или **2**.
- Продолжува низа во која вредноста на членовите се намалува за **1**.

- Започнува и дополнува низа во која вредноста на членовите се намалува за **1**.
- Дополнува низа во која вредноста на членовите се зголемува за **1**, **2** или **5**.

- Започнува, дополнува и продолжува низа во која вредноста на членовите се намалува за **2** или **5**.
- Продолжува низа во која вредноста на членовите се зголемува за **3**.

СОБИРАЊЕ И
БРЗИНА НА СОБИРАЊЕ

- Собира едноцифрени броеви.
- Собира едноцифрен со двоцифрен број без премин.

РЕШАВА **3** ЗАДАЧИ во минута.

- Собира едноцифрен со двоцифрен број со премин.
- Собира двоцифрени броеви без премин.

РЕШАВА **7** ЗАДАЧИ во минута.

Собира двоцифрени броеви со премин.

РЕШАВА ПОВЕЌЕ ОД **9** ЗАДАЧИ во минута.

ОДЗЕМАЊЕ И
БРЗИНА НА ОДЗЕМАЊЕ

- Одзема едноцифрени броеви.
- Одзема едноцифрен од двоцифрен број без премин.

РЕШАВА **3** ЗАДАЧИ во минута.

- Одзема едноцифрен од двоцифрен број со премин.
- Одзема двоцифрени броеви без премин.

РЕШАВА **5** ЗАДАЧИ во минута.

Одзема двоцифрени броеви со премин.

РЕШАВА ПОВЕЌЕ ОД **8** ЗАДАЧИ во минута.

ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЧИ

Разбира едноставна текстуална задача која се решава со собирање и/или одземање и точно ја запишува како броен израз.

Разбира едноставна текстуална задача која се решава во еден чекор со собирање и/или одземање, точно ја запишува како броен израз и ја решава.

Разбира едноставна текстуална задача која се решава во повеќе чекори со собирање и/или одземање, точно ја запишува како броен израз и ја решава.

ПРЕПОЗНАВАЊЕ
ГЕОМЕТРИСКИ ФОРМИ

Препознава круг, квадрат, триаголник и правоаголник.

Од повеќе зададени форми препознава и именува: круг, квадрат, триаголник и правоаголник.

ПРОДОЛЖУВАЊЕ
НИЗИ СО
ГЕОМЕТРИСКИ ФОРМИ

Продолжува низа од геометриски форми што се дополнува со избор на една од понудените форми.

Продолжува низа од геометриски форми што се дополнува со избор на две и повеќе од понудените форми.

Продолжува низа од геометриски форми.

НИВОА

НА

ПОСТИГАЊА

ПО

МАТЕМАТИКА

КАЈ

УЧЕНИЦИТЕ

ОД

ПОЧЕТНИТЕ
ОДДЕЛЕНИЈА